



ИМБ Млекара а.д. Битола  
Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, Македонија  
ЕДБ: МК 4002991114464  
жиро-сметка: 500 000000 10212, Стопанска банка а.д. Битола

тел: + 389 47 226 380  
факс: + 389 47 237 073  
e-mail: info@imb.com.mk

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

## БИМИЛК И ТИНЕКС ЈА ПРОДОЛЖУВААТ ХУМАНИТАРНАТА АКЦИЈА „ХУМАНОСТА Е ВАЖНА“

**Со секое продадено Битолско трајно млеко во маркетите на Тинекс, ќе се донираат по 2 денари за децата и младите со посебни потреби**

**12.02.2014, Скопје.** Од 10.02.2014 па се до 10.03.2014 година Бимилк и Тинекс организираат хуманитарна акција во која со секое купено Битолско трајно млеко се одвојуваат по два денари кои ќе бидат донирани во заводот за деца и млади “Топанско поле” и заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух “Кочо Рацин” од Битола.

Собраните средства од продажба на Битолско трајно млеко (Битолско млеко 3,2%, Битолско млеко 2,8%, Битолско млеко со десет витамини или Битолско light млеко 0,9%) во дадениот период ќе бидат искористени за купување на материјални средства и помагала за подобрување на животот на децата и младите со посебни потреби.

Оваа е трета голема донаторска акција која е дел од платформата на Бимилк и Тинекс под мотото „Хуманоста е важна“ која се надоврзува на успешната акција која беше организирана минатата година во периодот од 24 октомври до 17 ноември и во која за потребите на ДСУ за рехабилитација и образование “Наум Охридски” и Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов” беа донирани кревети и душеци потребни за подобрување на животот на децата и младите со посебни потреби, ученици во овие две установи.

Целта на оваа акција е да се поттикне хуманоста и несебичната поддршка за децата и младите со посебни потреби како особено ранлива категорија во општеството, при што самите потрошувачите купувајќи ги производе на Бимилк во супермаркетите Тинекс активно ќе придонесат за подобрување на животот на децата и младите со посебни потреби. Двете компании и во иднина најавуваат слични хуманитарни акции.

---

За подетални информации, контактирајте не на тел: 047/226-380 или 071/265-378

Лице за контакт: Полексена Ристеска, е-маил: poleksena.risteska@bimilk.mk

За повеќе информации за „Бимилк“ посетете ја нашата веб страница [www.bimilk.mk](http://www.bimilk.mk)





ИМБ Млекара а.д. Битола  
Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, Македонија  
ЕДБ: МК 4002991114464  
жиро-сметка: 500 000000 10212, Стопанска банка а.д. Битола

тел: + 389 47 226 380  
факс: + 389 47 237 073  
e-mail: info@imb.com.mk

